



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Недеља, 5 август 1945
БЕОГРАД
БРОЈ 56
ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова №. 20. — Телефоните: 20-426 и 20-427.

526.

На основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно претставително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт во Југославија, а на основание на членот 1 и 5 на Законот за давање амнестија и помилување, а на предложението на Претседателот на сојузната влада и Министерот за народна одбрана, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија издава

У К А З ЗА ОПШТА АМНЕСИЈА И ПОМИЛУВАЊЕ

Член 1

Се дава општа амнестија:

1) на сите лица која учествувале во четничките и недикјевските единици, единиците на хрватското и словеначко домобранство, муслиманската милиција, шиптарските оружани формации и во сите други оружани формации во служба на окупаторот или ги помагале, како и на сите лица који припаѓале на соодветните политички организации или на соодветниот административен односно судски апарат;

2) на сите лица који дезертирале од југословенската армија или несе одзвале на мобилизацијата, а до денот на објавувањето на овој Указ не прешле на страна на непријателот;

3) на сите лица који соработувале со окупаторот на културно и уметничко поле, доколку таја соработувачка не заминувала опсегот на нивната редовна позивна дејност;

4) на сите лица који изнеле клевети или увреди на Југословенската армија, на нејните претставители, народните власти и нивните органи.

Член 2

Од амнестијата од членот 1, точката 1 се изумимат:

1) усташите, љотићевците и припадниците на рускиот доброволски корпус, со исклучение на онија који биле насилно мобилисани после 1 јануари 1942 година;

2) лицата који во наведените формации и организации починиле злочини како што се убиство, палево, пљачка, силовање и на тоа слично;

3) лицата који биле чланови на Културбундот, достављачите, агентите, чиновниците и другите функционери на Гестапо, Овра и во опште тајна политичка полиција во служба на окупаторот и прекините судови;

4) идеолошките покретачи, организатори и раководители, онија који во поголем опсег ги форсирале или материјално помагале горе наведените организации, како и високите оперативни и позадински командни кадар почев од командантите и началниците на баталјоните па на горе (командантите и началниците на полковите, бригадите, дивизиите и корпусите), шефовите, началниците и високите раководители на чиновничкиот апарат;

5) лицата који побегнале во странство од одговорноста пред народните власти.

Член 3

Амнестијата од членот 1 се односује само на онија лица против који до денот на објавувањето на овој Указ неје изречена правоснажна пресуда за дела који починале.

На лицата од членот 1, точката 1 и 2 који се навогјат во одметништво од народната власт ќе се примени амнестијата, доколку во рок од еден месец од објавување на овој Указ се стават на расположување на народните власти.

Член 4

Се дава Општа амнестија:

1) на сите војни лица који се осудени до денот на објавувањето на овој Указ со правоснажни пресуди на војните судови, па казната им е изречена условно или е нејното издржување-извршување одложено до свршувањето на војната;

2) на сите граѓански лица који до денот на објавувањето на овој Указ се осудени со правоснажни пресуди на војните судови, па издржувањето-извршувањето на казната им е одложено до свршувањето на војната, доколку биле мобилисани и учествувале во ослободителната војна во состав на војните единици на Југословенската армија.

Член 5

Се дава помилување на сите лица који до денот на објавувањето на овој Указ се правоснажно осудени за дела предвидени во членот 1, точката 1 до 4 и им се опростује неиздржаниот дел на казната на присилната работа без лишувања на слобода, казната на лишувањето на слобода и казната лишување на слобода со присилна работа при које порано изречените казни се сообразујат на членовите 1 и 10 на Законот за сортите на казните.

Овова помилување не се односује на лицата наведени во членот 2 на овој Указ.

Член 6

Се дава помилување на сите други лица који до денот на објавувањето на овој Указ правоснажно се осудени на казна со присилна работа без лишувања на слободата, на казна лишување на слободата и на казна лишување на слободата со присилна работа, при које порано изречените казни се сообразујат на членовите 1 и 10 на Законот за сортите на казните, и тоа:

1) на лицата који се осудени на наведените казни во трајање до една година се опростује понатакашното издржување на казната;

2) на лицата који се осудени на наведените казни во трајање од една до две години се опростује половина на изречената казна;

3) на лицата који се осудени на наведените казни во трајање од две до пет години се опростује третина на изречената казна;

4) на лицата који се осудени на наведените казни до трајање од пет години на горе се опростује петина на изречената казна.

Опростениот дел на казната се смета од вкупно изречената казна по пресудата.

Член 7

Од помилувањето од членот 6 се изузимајат:

1) лицата на који казната на вечита робија е снижена на временска казна на основание на Законот за сортите на казнате;

2) лицата наведени во точката 1, 3, 4 и 5 на членот 2 на овој Указ.

Член 8

Решениа по овој Указ доносујат онија судеви при који се води или е воден процесот во првиот степен.

Лицата који сметајат да се обванати со амнестијата односно со помилувањето од овој Указ, а амнестијата не ќе биде применета спрема нив, односно казната неке им буде смалена, можат да се обрнат на судот наведен во првиот став на овој член.

Против решението на наведениот суд заинтересирани има право жалба во рок од 8 дена од денот кога решението на судот му е уручено на надлежниот високи суд.

Надлежниот високи суд решава по жалбата конечно и против неговото решение нема место на редовна жалба.

Член 9

Се овластује Министерството за правосудство на Демократска федеративна Југославија да се прижи за извршување на овој Указ и да решава сите процесни прашања који би настанале при неговата примена.

Член 10

Овој Указ влегује во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

3 август 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

Секретар.

М. Перуничкић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

527.

Во цел на исправање повредите на сопственичките права и интересите на земјоделците домородците на територија на Македонија и Косовско-Метохиската област извршени со колонизацијата и аграрната реформа на основание на законот и уредбите донесени пред 6 април 1941 година, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија, на основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, доносује

ЗАКОН

ЗА РЕВИЗИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА НА КОЛОНИСТИТЕ И АГРАРНИТЕ ИНТЕРЕСЕНТИ ВО МАКЕДОНИЈА И ВО КОСОВСКО-МЕТОХИСКАТА ОБЛАСТ

Член 1

1) Колонистите и местните ползувачи на аграрната реформа извршена пред 6 април 1941 година на територија на Македонија губат право на сопственоста на земјата која им била доделена на име на аграрната реформа или како на колонисти под овие услови:

а) ако таја земја била частна сопственост на друг земјоделец, било на неја да имал или да немал тапија, а истата земја по големината не била предмет на аграрната реформа извршена пред 6 април 1941 година;

б) ако таја земја до моментот на нејното доделување на колонистот или местниот ползувач на аграрната реформа ја обработуело некоје трето лице како чивчија или постојан закупец, без обзир

да ли таја земја подпаднала под аграрна реформа било како големосопственичка, било како безсопственичка;

в) ако на добијената земја местните ползувачи или колонисти несе населиле, туку од таја земја живејале како рентијери;

г) ако добијената работена земја, колонистите или местните ползувачи ни сами неја обработуеле, нити ја давале на друг на обработување но ја оставале не обработена и запустиле;

д) ако доделената земја била сопственост на политичките емигранти Македонци;

г) ако колонистите или местните ползувачи на аграрната реформа биле цандари, финансиски чиновници и слично, а земјата ја добиле како награда за услуги на ненародните режими.

2) На територијата на Македонија губат право на сопственост на земјата доделена им пред 6 април 1941 година и онија аграрни интересенти и колонисти који добијената земја од селската утрина или од запустената беговска земја без оправдано разложение не ја претвориле во нивје или ако за колонизација е била земена утрината која на селата била неопходно потребна.

Член 2

Мешовите комисии составени од делегатите на сојузното Министерство за колонизација и делегатите на Министерството за пољоделие на Македонија има најдалеку до први септември 1945 година да донесат решение по сите случаи од претходниот член на овој Закон.

Член 3

1) Се укинујат сите феудални и полуфеудални закупки (како чивчиско одношение) на Косово и Метохија, и сите овакви закупки се огласујат за слободни сопственици на земјите на који работеле.

2) Лицата који во таја област се бават исклучиво со земјоделие, а који држале земјиште како чивчији, исполитичари и закупки најмалку од 1935 година, немајки друго своје земјиште или немајки го доволно се прогласујат сопственици на земјиштето који обработујат.

Член 4

Населениците на који во областите на Косово и Метохија била до 6 април 1941 година доделена земја, губат право на истата под овие услови:

а) ако им била доделена земја на приватни сопственици, сметајки за таков сопственик секој земјоделец који ја работил својата земја, без обзир да ли на неја имал или немал тапија, или на неја работил како чивчија или постојан закупец;

б) ако после 1918 година биле населени на земјиштата на Шиптарите-политичките емигранти;

в) ако не биле земјоделци ами како цандари, финансиски чиновници и слично, ја добиле земјата за услуги учинети на антинародните режими.

г) ако од доделената им земја живејале како рентијери.

Член 5

Во сите случаи од членот 4 на овој Закон ќе донесат решение најдалеку до 1 септември 1945 година мешовитите комисии од делегатите на сојузното Министерство за колонизација и делегатите на Министерството за пољоделие за Србија, како и делегатите на Обласниот народен одбор на Косовско-Метохиската област.

Член 6

1) Населениците земјоделците на територијата Косово и Метохија који по овој Закон ќе изгубат порано доделената земја, ќе добијат, под условјата да не довојат во групата под в) и г) на чл. 4 на докнада во земја на друго место во истата област ако за това има возможность, и това првенствено на земјиштето на населениците од групата в) и г) на чл. 4. Ако овава не ќе биде возможно ќе се населат надвор од оваја област.

2) Колонистите који по овој Закон ќе бидат лишени на земнишната сопственост во Македонија ќе бидат надокнадени со земја на друго место.

Член 7

Сите поднесуења и работи, који се во врска со извршуењето на овој Закон, се ослободени на плаќање такси.

Член 8

Министерот за колонизација ќе изврши овој Закон и ќе даде потребни напатствија за неговото спроведување во споразумување со земските влади на Македонија и Србија.

Член 9

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

3 август 1945 година

Београд

**Президиум
на Антифашисткото веќе на народното ослободување
на Југославија**

Секретар,
М. Перунички, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

528.

По предложението на Министерскиот совет, а на основание на членот 4 на Решението за врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА РЕШАВАЊЕ НЕРЕШЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА ИНВАЛИДИТЕ ОД ПОРАНИТЕ ВОЈНИ

Член 1

Нерешените инвалидски предмети на инвалидите и останалите жртви од пораните војни, до доносување новиот закон за инвалидите, според прописите који важиле до 6 април 1941 година решава во првиот степен Окружниот народен суд, а во вториот и последниот степен Високиот инвалидски суд, који по потреба може да има повеќе веќе, — доолку тија прописи несе косат со Решението на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија од 3 февруари 1945 година.

Член 2

Високиот инвалидски суд односно неговите веќе се образујат при Министерството за социјална политика на секоја сојузна земја и секој се состои од три члена и нивните заменици. Членовите на судот се: еден судија на Врховниот суд на сојузната земја, еден судија на Окружниот или Околинскиот народен суд и еден признат војни инвалид — сите од местото. Членовите на овој суд и нивните заменици ги поставује земскиот Министер за социјална политика во споразумување со земскиот Министер за правосудство, доолку се односује на судиите од редовните судови, а членот на судот војниот инвалид и неговиот заменик по предложение на Удружењето на војните инвалиди.

Најстариот член на судот по ранг истовремено е Претседател на судот односно веќето.

Деловодачот на судот по можност е дипломиран правник; го поставује земскиот Министер за социјална политика.

Замениците на судиите морајат да исполнуват условјата на членовите који ги заменујат.

Другиот административен персонал на судот го назначује земскиот Министер за социјална политика.

Решенијата на Високиот инвалидски суд се доносујат со повеќина гласови.

Член 3

Судевите од членот 1 на овој Закон ќе решаваат по пријавите који ги поднесујат:

1. Лицата који како војници на бившата југословенска војска онеспособени во војната со непријателот во април 1941 година, како и лицата који вршејќи го наредбите на надлежната власт должност за војни цели на бившата југословенска војска се онеспособени во споменатата војна;

2. членовите на фамилиите на лицата под точката 1 на овој член загинале, умреле или нестале под тамо наведените опстојателства во војната во април 1941 година, а који имат законско право на инвалидска помоќ;

3. членовите на фамилиите на умрените признати војни инвалиди који на това имајат право.

Член 4

Губат за секој пат инвалидско својство и право који за истото се врзани овии лица и нивните фамилии, родители, бракја и сестри, који доброволно учествујале на страна на окупаторот и нивните помагачи во борба против партизанските одреди на Југославија, Народното-ослободителната војска, Југословенската армија и нејните сојузници.

Војните инвалиди, који со судска пресуда изгубат чесни права губат инвалидско својство и права за времето за које со пресудата изгубиле чесни права.

Народните власти који ќе создајат за фактите од ставот 1 и 2 на овој член се должни за истите да ја известат надлежната исплатна благајна, која веднага ќе обустави исплатуењето на инвалидските припадности и за това ќе обавести надлежното земско Министерство за социјална политика по ради поднесување сакање на надлежниот инвалидски суд во цел на зимање инвалидското својство на такво лице.

Член 5

Исплатуењето на погребните трошкови на личните инвалиди врши надлежната финансиска власт без судско решение.

Член 6

Нерешените инвалидски предмети во вториот степен од подлучието на Војводина решава Високиот инвалидски суд при Покраинскиот одбор на Војводина. Составот на овој суд е исти како во членот 2 на овој Закон со това да овии назначуења во врска со овој суд ги врши Покраинскиот одбор.

Член 7

Министерот за социјална политика на Демократска федеративна Југославија ќе пропише во споразумување со заинтересираните министри поблиски одредби за извршување на овој Закон, одредби за исплатување инвалидските припадности, како и одредби за состав, седиштата на работата на инвалидско-лекарските комисии.

Член 8

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

3 август 1945 година

Београд

**Президиум
на Антифашисткото веќе на народното ослободување
на Југославија**

Секретар,
М. Перунички, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

529.

На основанне на чл. 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, а по предложението на Министерството за пољоделие на Демократска федеративна Југославија, Президиумот на Антифашисткото Бекје на народното ослободување на Југославија доносује

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИТЕ ПОЉОДЕЛСКИ ИМОТИ

Член 1

Од државниот земјишен фонд ќе се издвоји, во цел на унапредување пољоделието, еден дел:

а) за големите државни пољоделски имоти (ергеле, огледни станици и т. н.) под управа на сојузното Министерство за пољоделие;

б) за ергелиња, сточни станици, пољоделски станици, школски имања и т. н. под управата на земското Министерство за пољоделие.

Член 2

За државните пољоделски имоти наведени во чл. 1 на овој Закон ќе се употреби првенствено експроприисаната организирана пољоделска имања со снот жив и мртов инвентар на тија пољоделски имања уключуејќи ги шумите и пољоделските фабрики кои органски са врзани со тија пољоделски имања. На тија организирани пољоделски имања ќе се припојат ниските, водоплавните и локвинските терени незгодни за колонизација.

Доколку на тија пољоделските имања би недостајале зданија потребни на тија имања, се овластује сојузниот Министер за пољоделие да, во споразумување со Министерот за колонизација и земските министри за пољоделие, од експроприисаните пољоделски зданија надвор од тија имања издвојат потребен број зданија за сојузни и земски пољоделски имања.

Член 3

Големите пољоделски имоти под управата на сојузното или земските министерства за пољоделие ќе служат првенствено за унапредување на целокупното пољоделие, а частично и повишување пољоделското производство во опште. Во таја цел ќе имат нарочно овии задачи:

1) да произведује оплеменето квалитативно семе, приплодна стока и садници за целата држава и да во това ги помажујат земските и задружните институции и поединци, кои се бават со селекција на стоката и со производство на квалитативното семе и садници;

2) да служат на пољоделските, огледните, научните и на практичните испрашуања од областа на биљното производство и сточарството;

3) да овозможат практично школување и усавршување пољоделските стручњаци и пољоделците во опште;

4) да произведујат разни пољоделски производи (пољоделски сировини за индустрија, храна и т. н.) според поставените производни задачи;

5) да служат за потребите на производството на ветеринарските ципива и лекови.

Член 4

Во цел на организирање управата на големите пољоделски имоти која им по овој Закон припаѓа, сојузното и земските министерства за пољоделие и Покраинскиот одбор на Војводина ќе образујат посебни оделенија и отсеци.

Член 5

Постојекјите државни пољоделски угледни и огледни имоти ќе служат и понатака на наменената цел.

Член 6

Од пољоделското земјиште во Банат, Бачка, Барања и Срем, које влегује во државен земјишни фонд, се одвојује 210.000,— к. ј. обработено земјиште (со сите пољоделски фабрики, кои органски се врзани со пољоделските имоти и другите инсталации) за стварање:

а) големите државни пољоделски имоти под управата на сојузното Министерство за пољоделие; и

б) пољоделските имоти под управата на Покраинскиот одбор на Војводина.

Од земјишниот фонд на големо-сопственоста околу Осијек, уключивши тука пољоделската фабрика и другите инсталации органски врзани со това имање, ќе се прилучи 16.000,— к. ј. на државното добро Беље.

Член 7

Сојузниот Министер за пољоделие, во согласност со земскиот Министер за пољоделие на Хрватска и Претседателството на Покраинскиот одбор на Војводина, ќе пристапат веднага на организирање наведените пољоделски имоти во смисал на овој Закон во реоните и областите за кои смета да одговарајат на напред наведените цели, водејќи притоа сметка за потребите на аграрната реформа и колонизација.

Член 8

За државните пољоделски имоти надвор од Банат, Бачка, Барања, Срем и округот Осијек, ќе донесе решение сујозниот Министер за пољоделие во споразумување со сојузниот Министер за колонизација, Претседателот на Стопанскиот совет и земските министри за пољоделие.

Член 9

Се овластује сојузниот Министер за пољоделие да во согласност со сојузниот Министер за финансии и Претседателот на Стопанскиот совет донесе Уредба и правилници за организација и работење на сојузните пољоделски имања, а земските министри за пољоделие за онија под својата управа.

Член 10

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

3 августа 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашиското векје на народното ослободување на Југославија

Секретар,
М. Перуничкић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

530.

На основание на чл. 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиум на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија доносује

ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУЕЊЕ УЧРЕЖДЕНИЈАТА, ИНСТИТУЦИИТЕ, ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЈАВЕН КАРАКТЕР

Член 1

Учрежденијата, институциите, претпријатијата и организациите на јавен карактер, во поглед на нивната заштита на имовинско правните интереси, ги застапујат пред судовите и другите народни власти лицата кои стојат на чело на тија учрежденија, претпријатија, институции и организации или лицата кои онија ги одредат.

Член 2

Заштита имовинско-правните интереси и заступање пред судовите и другите народни власти може да превземе и оној орган на народната власт под чије раководство или надгледување стојат поедините учреденија, институции и претпријатија. Во овој смисал врховниот надзорни орган со посебни прописи ќе регулира начин на застапувањето на подручните учреденија, институции и претпријатија.

Организациите може да ги застапује надгледниот орган на тија организации.

За заштита на имовинско-правните интереси на учреденијата, институциите, претпријатијата и организациите на јавен карактер и за нивното застапување пред судовите и другите власти на странските држави решава врховниот надзорни орган на онаја струка на која припаѓа тоа учредување, институција, претпријатие или организација

Член 4

Ликвидацијата на процесите покренати пред влегувањето во сила на овој Закон ќе изврши Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија.

Член 5

Напатствијата за извршување на овој Закон по потреба ќе дава сојузниот Министер за правосудство.

Член 6

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

3 август 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

531.

Како народните власти при спроведувањето на Законот за конфискација и за извршувањето над конфискацијата не постапујат секој пат правилно нити еднообразно и различито толкуват поедини прописи на овој Закон, а во желание да се избегне секоја погрешна примена на Законот и на тој начин да се избегне неправда, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија дава

АУТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ПОЕДИНИТЕ ЧЛЕНОВИ, СТАВОВИ И ТОЧКИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНФИСКАЦИЈА И ЗА СПРОВОДУВАЊЕ КОНФИСКАЦИЈАТА

Уз член 4 и 5

Кога таткото е осуден на казна на конфискација на целиот имот, тогаш се конфискује целокупниот имот, изузимајќи приновките на синовите, во земјите каде постојат принови (на пр. Србија), постапуејќи во смисал на членот 6.

Ако е синот осуден на казна на конфискација на целиот имот, тогаш може да се конфискује само приновеното које припаѓа на синот. Татковото имање останује не дирнато.

Правното толкување за сопственоста на таткото и децата ќе дават врховните судови на федералните единици,

Уз член 6

а) ставот 1 на членот 6 треба да се разбира така да се стварите изузимајат од страна на судскиот изасланик при спроведувањето на конфискацијата;

б) со точката 3 на ставот 4 можат да се ползуват само земјоделците. Под земјоделец треба да се разбира онова лице, на кого е земјоделието главно занимање;

в) повластицата под точката 3 на ставот 1 несе односује на конфискација на градските куќи кога се работи за сопствениците на који замјоделието неје главно занимање;

г) при конфискацијата на градските куќи се осигурује стан неопходен за живот на осудениот и неговата блиска фамилија во смисал ст. 2;

д) ставот 2 треба да се разбере тако да со него е обанато и издржувањето на малолетните деца, ако е мајката неспособна за работа и додека несе врати хранителот;

гј) ако лицето осудено на лишување на слободата и конфискација нема никогу од блиската фамилија који би се грижил за стварите изузети од конфискацијата во смисал на членот 6 потребно му е да се постави старател;

е) повластиците од членот 6 несе односујат на лицето од членот 30 на Законот.

Втората реченица на точката 2 на членот 6 важи само во случај на потполна конфискација.

Уз член 7

Пријавите за посакување на трекјите лицата се подносујат на судот који ја спроводил конфискацијата, а овој суд е должен покрај објавата на судската табла од членот 17 да преку „Службениот лист“ повика поверителите да во срок од 15 дена пријават своите посакувања.

Уз членот 13

Под надлежната управа на народните имоти треба секој пат да се разбере окружната управа на народните имоти, а ако оваја не постојат тогаш земската управа.

Уз член 15

Пресудите е доволно да се пракјат во извод — само диспозитив. Това исто важи и за пресудите од ст. 3 на членот 28. Изводот на пресудата за конфискација треба да се објави во „Службениот лист“. При това да се наведе назив на судот који ја спроводи конфискацијата.

Војните судови и команди морат да ги пракјат, во смисал ст. 3 на членот 28 сите пресуди во извод на надлежните судови заради спроведување конфискацијата, без обзир на това да ли досега това учиниле.

Ако га нема осудениот нити овој има старател пресудата ќе се предаде на еден член од блиската фамилија на осудениот.

Под надлежниот јавни обвинител се разбира Окружниот јавни обвинител.

Уз член 16

Судот ја спроводи конфискацијата само на основание на извршната пресуда, не и на основание на актите од други власти во који се позива на постојање таква извршна пресуда, изузимајќи ст. 1 чл. 28.

Уз член 20

Конфискацијата се смета за завршена од денот на потпишување записникот за спроведената конфискација.

Уз член 23

Излучните правни посакувања треба да се третират како редовни тужби и во поглед на таксите, изузимајќи грубите погрешки на судскиот изасланик, за које решава судот.

Во случај на секвестрација или конфискација на заедничкиот имот делбата на истата ја врши судот.

Уз член 28

Ставот 1 кои говори за стреланите, убиените, загиналите или побегналите треба да се смета да важи и за умрелите пред но што ги стигнала казната.

Судот не треба да испитује да ли е некој вистински стрелан, убиен, погинал или побегнал или умрел, оти това е исклучителна надлежност на народните одбори.

Ако народните околиски одбори во смисал на ст. 1 чл. 28 располага со пресудите треба истите да ги достават заедно со тописот на недвижимиот имот.

3 август 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

532.

На основание на чл. 16 на Законот за работничките повереници пропишујам

УРЕДБА ЗА СПРОВОДУЕЊЕ ИЗБОРИТЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ ПОВЕРЕНИЦИ

Член 1

Изборите на работничките повереници ги спроведуваат изборните одбори по прописите на Законот за работничките повереници и одредбите на оваа Уредба.

Член 2

Изборниот одбор е должен:

- 1) да избере претседател на одборот;
- 2) да прибави од управата на претпријатието список на сите работници заработени во претпријатието и состави точен бирачки список за спроведување на изборите;
- 3) да најмалку седам дена пред изборите издаде и на видни места во претпријатието истакне распис на изборот (изборни проглас), потпишан од Претседателот на изборниот одбор, који мора да содржује:
 - а) ден, место и време на изборот;
 - б) број на поверениците и нивните заменици који имат да се изберат;
 - в) место каде е изложен бирачкиот список, како и напатствие да исправките во бирачкиот список можат да се сакат најдоцна 24 часа пред почнуењето на изборот; и
 - г) каде и кога ќе се примат кандидатските листи и каде и кога ќе бидат изложени на бирачите на увид;
- 4) да осигури преку управата на претпријатието потребни простории за обавување изборот;
- 5) да прима кандидатски листи во срок предвиден со чл. 3 на оваа Уредба;
- 6) да потготви сето друго што е потребно за правилно вршење на изборите;
- 7) да раководи со изборите;
- 8) да востанови резултат на изборите и да го соопшти на присатните бирачи и избраните работнички повереници; и
- 9) да прима жалби на неправилностите во врска со извршените избори и да, сходно на прописот чл. 11 на оваа Уредба, доставува такви жалби на надлежниот народен околиски суд.

Сите работи под точ. 8 и 9 мора да се обават најдалеку во срок од три дена од денот на изборот.

Член 3

Кандидатските листи се поднесуваат на изборниот одбор најдоцна три дена пред одржуењето на изборите.

Кандидатската листа мора да биде потпишана од управата на синдикалната подружница или од онолку пати по пет предлагача, колку се бират повереници.

Еден предлагач може да потпишуе само една кандидатска листа.

На секоја кандидатска листа мора да биде по реден број предложен онолкув број на кандидати и нивни заменици, колку се бират работнички повереници за дотичното претпријатие. Уз презимето и името на кандидатите и замениците ќе се стави нивното занимање и адресата.

Листата која не би содржувала предните податци ќе се смета неисправна, а изборниот одбор ќе ја врати таквата листа на првиот предлагач да ја исправи во срок од 24 часа.

Член 4

Кандидатските листи ќе ги означат изборниот одбор со броевите по редот на предавањето и веднага ќе ги истакне на видно место во претпријатието.

Член 5

Доколку е предложена само една кандидатска листа, изборниот одбор тоа ќе утврди на денот на

изборот записнички и без гласување ќе ги огласи кандидатите од таја листа за избрани работнички повереници.

Член 6

Изборот се врши со тајно гласање со помоќ на гласачки листиќи.

За секоја предложена листа изборниот одбор ќе приготви онолку гласачки листиќи колку работници е заработено во претпријатието. Гласачките листиќи за разни листи морат да бидат означени со реден број на соодветната кандидатска листа.

Секој гласач добива за секоја листа по еден гласачки листиќ и еден коверт.

Во посебната просторија гласачот го одвојува листиќот со оној број на кандидатската листа за која ќе гласа, го става во коверт који го затвора и предава на изборниот одбор, додека другите примани гласачки листиќи ги уништује.

Член 7

Изборите се вршат по правило во ден на одмор или по завршеното работно време.

Трошковите во врска со изборите паѓаат на терет на надлежната работничка комора.

Член 8

Со завршеното гласување изборниот одбор е должен веднага да ги преброји предадените коверти и записнички да констатуе број на ковертите.

Изборниот одбор по тоа ги отвара ковертите и гласачките листиќи ги уредује по броевите на кандидатските листи заради утврдување изборниот резултат.

Ако најде во ковертата повеќе од еден гласачки листиќ, ќе ги поништи и огласи за неважни.

Член 9

При утврдуењето на изборниот резултат ќе се постапи овака:

гласовите предадени за секоја од предложените листи ќе се соберат и добиениот збир ќе се подели со бројот колку вкупно се бира повереници во дотичното претпријатие. Тако добиениот количник претставува изборни количник. Според тоа секоја листа ќе добије онолку мандати, односно работнички повереници и нивни заменици, колку пати изборниот количник ќе се содржује во бројот на добиените гласови на секоја листа. Ако на овој начин бројот на мандатите на работничките повереници и нивните заменици не би бил потпуно поделен, заостаналите мандати ќе се делат по ред на онија листи који ќе имат најголем остаток. Во случај на еднакви остатоци, со ждребе ќе се реши на која листа ќе припадне недоделениот мандат.

Ако едно лице е избрано на повеќе кандидатски листи, е должно на изборниот одбор да изјави, на која листа се смета да е избрано.

Член 10

За резултатот на извршеното гласување изборниот одбор ќе состави записник во који ќе утврди:

- 1) вкупен број на исправните гласачки листиќи предадени од страна на гласачите;
- 2) број на гласовите који се дадени за поедини кандидатски листи;
- 3) изборни количник и број на мандатите који отпаѓа на поедини кандидатски листи;
- 4) имињата на избраните работнички повереници;
- 5) евентуални жалби во врска со извршените избори.

Записникот го потпишуваат сите членови на изборниот одбор.

Член 11

Заинтересираните групи на работниците и синдикалната организација можат да се жалат во срок од 8 дена од денот на изборот преку изборниот одбор, на надлежниот народен околиски суд поради неправилностите во спроводените избори.

Ако се утврди да при изборот се повредени битните прописи на Законот за работничките повереници или на оваа Уредба, народниот околиски суд

ке ги поништи изборите и ќе распише нови, во срок од 8 денови од денот на примената жалба.

Решението на народниот околиски суд е конечно.

Член 12

Претседателот на изборниот одбор е должен во срок од три дена, кога изборите на работничките повереници ќе постанат извршни, да ги повика писмено сите избрани работнички повереници на заседание, да се конституираат и превземат нивните должности.

На овава седница работничките повереници од својата средина ќе изберат старешина и секретар.

По обавениот избор на работничките повереници и нивното конституирање, претседателот на изборниот одбор е должен, во срок од пет дена од денот на изборите, да поднесе писмен извештај со записникот за резултатот на изборите и конституирањето на работничките повереници на надлежниот окружни (градски) народен одбор, на Работничката комора и синдикалната организација, а на управата на претпријатието само извештај за избраните работнички повереници по истечување на рокот од три нивното конституирање.

Во случај да претседателот на изборниот одбор не постапи по претходниот став, избраните работнички повереници по истечување на рокот од три дена ќе се конституираат сами, а избраниот старешина ќе поднесе извештај од претходниот став.

Член 13

Земските министри за социјална политика ќе издадат поблиски одредби за извршување на оваа Уредба.

Член 14

Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

IV бр. 1722

31 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7352 од 30 јуни 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се преместује во пошта, телеграфот и телефонот Зворник Јеремић М. Слободан, чиновнички приправник по § 45 Ч. з. пошта Ужице.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7490 од 3 јули 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уведује во должност при I п. т. т. секција Београд, Николић Н. Љубиша, чиновнички приправник по § 45 Ч. з. који се вратил од пленство.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7472 од 2 јули 1945 година, а на основание на чл. 4 на Уредбата за назначување и унапредување државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5 на Уредбата за регулирање припадностите на службениците од граѓанскиот ред се назначује за п. т. т. служител втора група при поштата Београд 2 Шевић Т. Васа.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7592 од 11 јуни 1945 година, а на основание на чл. 1 и 4 на Уредбата

за унапредување и назначување државните службеници на Демократска федеративна Југославија, чл. 4 на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и Решението на Министерството п. т. т. бр. 3925 од 18 април 1945 година се назначујат за хонорарни службеници како радио телеграфисти во Главниот телеграф Београд, со месечен хонорар од 2800.— динари Паѓан Б. Славко и Хајнц Божидар; со месечен хонорар од 2500.— динари Роић Г. Круно, Грбић С. Мирјана, Монтиљо Ј. Хана и Чорић И. Берислав, сите свршени радио-телеграфисти, до сега во служби во Југословенска армија.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7468 од 2 јули 1945 година, се става ван сила Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3893 од 18 април 1945 година, доколку се односује на отпуштање од државна служба Шкекић Ч. Војислав, чин. приправник по § 45/2 Ч. з. пошта Београд 2.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7247 од 2 јули 1945 година, а на основание на чл. 4 на Уредбата за назначување и унапредување државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 4 на Уредбата за регулирање припадностите на службениците од граѓанскиот ред, се назначује за п. т. т. званичник 3 група во поштата, телеграфот и телефонот Цетиње Мартиновић Т. Босилка, свршена ученица на стручна занаетска школа.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7284 од 30 јуни 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уведује во должност во Главни телефон во Београд Миленковић М. Даринка, прометник 8 група.

Со Решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7132 од 28 јуни 1945 година, а на основание на предложението на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Нови Сад бр. 9417/45 год. од 6 јуни 1945 година, чл. 4 на Уредбата за назначување и унапредување државните службеници на Демократска федеративна Југославија, се назначује за хонорарен службеник со месечен хонорар од 1.800.— динари во државната разредна пошта Алибунар Костић Марија, отпрашница.

Со решението на Помокјникот на министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7857 од 9 јули 1945 година, а на основание на Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година се преместујат и ставајат на располагање на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Љубљана поради понатакашни распоред Бренчић И. Игнац, сметни инспектор пета група, Дирекција п. т. т. Сарајево и Печникар Валентин, инспектор пета група пошта Бања Лука.

Со решението на Помокјникот на министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7862 од 9 јули 1945 година, а на основание на поднесените молби и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уведујат во должност при поштата, телеграфот и телефонот Ѓиљане Поповић И. Војин, отпуштен контролор 7 група, со тоа да врши должност на управникот на истата пошта, и при поштата Београд 2 Костић Д. Чедомир, отпуштен служител 2 група.

Со решението на Помокјникот на министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7699 од 6 јули 1945 година, а на основание на Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925

од 18 април 1945 година, се преместујат и стават на расположување на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Љубљана, поради понатакашен распоред: Жгур В. Винко, инспектор пета група на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Сарајево; Пипан Ј. Ерчест, инспектор пета група поштата Сарајево 1, и Шишко Ф. Хинко, инспектор пета група поштата Сарајево 1.

Со решението на Помокјникот на министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7799 од 6 јули 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уводује во должност во Главни телеграф во Београд Скрипка Г. Назарије, п. т. чиновник 8 група во пензија.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6742 од 5 јули 1945 година, а поради ставот и работата против Народноослободителното движење за време окупацијата и после ослободуеното, се отпушта од државна служба Степановић М. Михајло, прометник осма група пошта, телеграф и телефон Блаце.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7861 од 9 јули 1945 година, а на основание на Решението на Министерството п. т. т. бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уводује во должност во Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Београд — Општи отсек Вукадиновић С. Драгољуб, отпуштен чиновнички приправник по § 45/3 Ч. з. пошта Умка.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6843 од 22 јуни 1945 година, а на основание на поднесените молби и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уводујат во должност во Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Скопје: Туцаровски М. Славко, виши контролор шеста група, и во поштата, телеграфот и телефонот Арангјеловац Димитријевић М. Савка, отпуштен прометник осма група.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6852 од 22 јуни 1945 година, а на основание поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уводује во должност при поштата, телеграфот и телефонот Сомбор Кораћ Б. Загорка, отпуштен чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6789 од 21 јуни 1945 година, а на основание на поднесената молба, се уважује оставката на државна служба Вујић Л. Антућ, чин. приправник по § 45/2 Ч. з. пошта, телеграф и телефон Котор.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6866 од 22 јуни 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони број 3925 од 18 април 1945 година, се уводује во должност при поштата Београд 2 Јовић Р. Аврам, служител 2 група 1 периодска повишица, који се вратил од пленство.

Со решението на Помокјникот на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7120 од 27 јуни 1945 година, а на основание на Решението на Министерството п. т. т. бр. 3925 од 18 април 1945 година, се преместује поради понатакашен распоред, во Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Цетиње Татар Ј. Мило, контролор 7 група на Главниот телеграф во Београд.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 6790 од 21 јуни 1945 година, а на основание на извештајот на Дирекцијата п. т. т. Београд II бр. 15904 од 8 јуни 1945 година, се отпушта од државна служба Тошић Н. Филип, договорни поштар на работа при поштата, телеграфот и телефон Приштина.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7069 од 27 јуни 1945 година, а поради ставот и работата против народноослободителното движење за време окупацијата, се отпушта од државна служба Обадовић В. Вукосава, прометник 8 група пошта, телеграф и телефон Пожаревац.

Со решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7164 од 28 јуни 1945 година, по сагласност на Претседателот на Министерскиот совет перс. бр. 295 од 20 јуни 1945 година, а во смисал на чл. 1 и 3 на Уредбата за назначување и унапредување на државните службеници на Демократската федеративна Југославија од 2 април 1945 година и чл. 2 и 11 на Уредбата за регулирање припадностите на државните службениците од граѓанскиот ред од 20 април 1945 година, се назначује за инспекциски орган, во времено својство, во Министерството на пошти, телеграфи и телефони со припадностите на 3 група 2 степен, Дракулић В. Милан, бив. п. т. т. чиновник 8 група и досегашел началник на Одељенијето на внатрешните работи на Извршниот Народноослободителен одбор за град Београд.

Со решението на Помокјникот на министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7070 од 27 јуни 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството п. т. т. бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уводује во должност и става на расположување на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Цетиње, поради понатакашен распоред Јовићевић Н. Ђуро, отпуштен контролор 6 група.

Со решението на Помокјникот на министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 7066 од 27 јуни 1945 година, а на основание на чл. 4 на Уредбата за назначување и унапредување државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 4 на Уредбата за регулирање државните службеници од граѓанскиот ред, се назначује за п. т. т. званичник 3 група во поштата, телеграфот и телефонот Призрен Шутаковић С. Добрила, свршена ученица на трекји клас женско занатско школо од Призрен.

СОДРЖАНИЕ:

	Страна
526. Указ за општа амнестија и помилување —	509
527. Закон за ревизија за доделуењето на земјата на колонистите и аграрните интереси во Македонија и во Косовско-метохијската област — — — — —	510
528. Закон за решавање нерешените предмети на инвалидите од пораните војни — — — — —	511
529. Закон за државните пољоделски имоти —	512
530. Закон за застапување учреденијата, институциите, претпријатијата и организацијите на јавен карактер — — — — —	512
531. Аутентично толкување на поедини членови, ставови и точки на Законот за конфискација и за спроведување конфискацијата — — — — —	513
532. Уредба за спроведување изборите на работничките повереници — — — — —	513